

## Inventory

Qualification Code NQF	Qualification title (Назив на квалификацијата)	Type of qualification document (diploma, certificate), (Тип на документ за квалификацијата (диплома, уверение))	Sector of qualification (Сектор на квалификацији)	Name of the body awarding the certificate (Име на институцијата која го доделува документот)	Learners are assessed against (Оценување на оние што учат)	Legal basis of the certificate (Број на Решение)	Year of first issue of qualification . Year of revision (if any) (Година на издавање на квалификацијата и година на ревизија (ако има))	NQF Level of qualification (in principle) (Ниво на квалификација во НРК)	Level of qualification other (Вид на квалификација (дали е образование на возрастни или од стручно образование))	Entry requirements and pathways (formal, non-formal) (Барање за влез и начин на стекнување на квалификацијата)	Access to the next qualification level (Продонд на следно ниво)	Official recognised way of acquiring the certificate (Наставен план за стекнување на документот)	Statistical data (Статистички податоци)	Status
	Фризер за жени	Certificate	Personal Services	Workers' University "Pere Toshev" Prilep	Curriculum + Final	br.02-46/3, 06/02/2012	2012	AE	Completed, or not completed primary education, with or without experience, or candidates who are in the formal education.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	30% theory in classroom, 60% practical work in hairdresser workshop, 10% assessment. One month practice in hairdresser workshop (20 days x 4 hours)=80 hours			
	Фризер за жени	Certificate	Personal Services	Municipal Institution for AE "Vancho Prke" Shtip	Curriculum + Final	br.02-46/4, 06/02/2012	2012	AE	Completed, or not completed primary education, with or without experience, and minimum age of 16.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	30% theory in classroom, 60% practical work in hairdresser workshop, 10% assessment. One month practice in hairdresser workshop (20 days x 4 hours)=80 hours			
	Основен курс - помошник фризер	Certificate	Personal Services	Hairdressers Association Hair Fashion Group Skopje	Curriculum	br.09-101/7, 27/06/2012	2012	AE	Completed primary education and 15 years of age. Recommended 3-year or 4-year secondary vocational education.	Template is not having dedicated cell for this. Under Programme Description just a general statement: on higher levels - courses in hairdressing (advanced and specialised course).	20% theory in classroom, 70% practical work in hairdresser workshop, 10% assessment.			
	Помошник фризер	Certificate	Personal Services	Chamber of Craftsmen - Skopje	Curriculum + Final	br. 09-62/4, 27/05/2013	2013	AE	Completed primary education and 15 years of age.	Template is not having dedicated cell for this. Under Programme Description just a general statement: Access to the next level according VET Law and AE Law	12.5% theory in classroom, 85% practical work in hairdresser workshop, 2.5% assessment.			
	Фризер за жени и мажи	Certificate	Personal Services	Academy Karmen Exclusive - Bitola	Curriculum + Final	br.09-299/10, 06/1/2013	2013	AE	Completed primary education and 15 years of age. Healthy candidate, emotionally stable, self-controlled.	Template is not having dedicated cell for this. Under Programme Description just a general statement: можност за напредување на повисоки нивоа-курсеви за фризерство	20% theory in classroom, 70% practical work in hairdresser workshop, 10% assessment.			
	Фризер – основно ниво	Certificate	Personal Services	Enterprise for Education, Management, Consulting Services Training Centre C.E.S. - Skopje	Curriculum + Final	br.09-595, 27/12/2013	2013	AE	Recommended 3-year or 4-year secondary vocational education.	Template is not having dedicated cell for this. Under Programme Description just a general statement: можност за напредување на повисоки нивоа-курсеви за фризерство	30% theory in classroom, 60% practical work in hairdresser workshop, 10% assessment.			

	Основен курс за шминкер	Certificate	Personal Services	Hairdressers Association Hair Fashion Group Skopje	Curriculum	br.09-101/7, 27/06/2012	2012		AE	Completed primary education and 15 years of age. Recommended 3-year or 4-year secondary vocational education.	Template is not having dedicated cell for this. Under Programme Description just a statement: Ровисоки нивоа-курсеви како филмска и сценска шминка и специјални ефекти.	15% theory in classroom, 75% practical work in workshop /workplace, 10% assessment.		
	Шминкер	Certificate	Personal Services	Bebe Komerc import-export DOOEL Bitola, branch Academy Stil, Cosmetics Studio Bitola	Curriculum + Final	br.09-77/10, 04/06/2012	2012		AE	Completed primary education and 15 years of age. Healthy candidate, emotionally stable, self-controlled.	Template is not having dedicated cell for this. Under Programme Description just a general statement: Vertical advancement in programmes on II level of occupations.	27% theory in classroom, 68% practical work in workshop /workplace, 5% assessment.		
	Шминкер	Certificate	Personal Services	Academy Karmen Exclusive -Bitola	NA	up br.09-3, 08/04/2014	2014		AE	NA	NA	20% theory in classroom, 70% practical work in workshop /workplace, 10% assessment.		
	Основен курс за надградба и декорација на нокти	Certificate	Personal Services	Hairdressers Association Hair Fashion Group Skopje	Curriculum	br.09-112/7, 27/06/2012	2012		AE	Completed primary education and 15 years of age. Recommended 3-year or 4-year secondary vocational education.	Not described. Template is not having dedicated cell for this.	15% theory in classroom, 80% practical work in workshop /workplace, 5% assessment.		
	Козметичар за нега на лице и тело – основен курс	Certificate	Personal Services	Enterprise for Education, Management, Consulting Services TRAINING Centre C.E.S. - Skopje	Curriculum + Final	up br.09-593, 13/01/2014	2014		AE	Completed primary education and 15 years of age. Recommended 3-year or 4-year secondary vocational education.	Template is not having dedicated cell for this. Under Programme Description just a general statement: Advancement on higher cosmetics levels - courses.	15% theory in classroom, 75% practical work in workshop /workplace, 10% assessment.		
	Козметичар за рачна нега на лице и тело	Certificate	Personal Services	Chamber of Craftsmen - Skopje	Curriculum + Final	br.09-61/7, 15/07/2013	2013		AE	Completed primary education, but higher education too.	Template is not having dedicated cell for this. Under Programme Description just a general statement: Vertical permeability according to VET Law.	12.5% theory in classroom, 85% practical work in workshop /workplace, 2.5% assessment.		
	Помошник козметичар	Certificate	Personal Services	Academy Body M, Bitola	Curriculum + Final	br.09-35/9, 15/07/2013	2013		AE	Completed primary education and 15 years of age. Healthy candidate, emotionally stable, self-controlled.	Template is not having dedicated cell for this. Under Programme Description just a general statement: Vertical advancement on higher level in the occupation.	24%0 theory in classroom, 72% practical work in hairdresser workshop, 4% assessment.		
	Помошник козметичар	Certificate	Personal Services	Bebe Komerc import-export DOOEL Bitola, branch Academy Stil, Cosmetics Studio Bitola	Not described in the Programme	br.09-79/10, 04/06/2012	2012		AE	Completed primary education and 15 years of age. Healthy candidate, emotionally stable, self-controlled.	Template is not having dedicated cell for this. Under Programme Description just a general statement: Vertical advancement in programmes on II level of occupations.	25% theory in classroom, 69% practical work in workshop /workplace, 6% assessment.		
	Декоративен маникир	Certificate	Personal Services	Bebe Komerc import-export DOOEL Bitola, branch Academy Stil, Cosmetics Studio Bitola	Curriculum + Final	br.09-78/10, 04/06/2012	2012		AE	Completed primary education and 15 years of age. Healthy candidate, emotionally stable, self-controlled.	Template is not having dedicated cell for this. Under Programme Description just a general statement: Vertical advancement in programmes on II level of occupations.	27% theory in classroom, 68% practical work in workshop /workplace, 5% assessment.		
	Готвач во угостителски објекти	Certificate	Catering (Food Service Industry) and Tourism	Workers' University "Joska Sveshtarot" - Strumica	Assessment Criteria	br.02-43/3, 06/02/2012	2012		AE	Completed primary education and 17 years of age, unemployed, and Macedonian citizenship.	Not described. Template is not having dedicated cell for this.	30% theory in classroom, 63.5% practical work in workshop /workplace, 6.5% assessment.		

Готвач во угостителски објекти	Certificate	Catering (Food Service Industry) and Tourism	Enterprise for education, catering and services Business Centre for Training - Ohrid	Curriculum	br.09-343/4, 24/12/2012	2012	AE	Completed primary education and 17 years of age.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	20% theory in classroom, 70% practical work in workshop /workplace, 10% assessment.	11	Verification in 2015
Келнер гастронот	Certificate	Catering (Food Service Industry) and Tourism	Enterprise for education, catering and services Business Centre for Training - Ohrid	Curriculum	br.09-226/4, 15/07/2013	2013	AE	Completed primary education and 18 years of age	Template is not having dedicated cell for this. Under Programme Description just a general statement. on higher levels - courses in cooking (advanced and specialised course).	31% theory in classroom, 65% practical work in workshop /workplace, 4% assessment.	0	
Угостител - послушувач	Certificate	Catering (Food Service Industry) and Tourism	Workers' University "Blagoj Strachkovski"-Veles	Curriculum	br.09-162/12, 28/11/2013	2013	AE	Open for all candidates that have any kind of preknowledge, or candidates that are part of the formal system.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	30% theory in classroom, 63.5% practical work in workshop /workplace, 6.5% assessment.		
Изработка на бели печива	Certificate	Chemistry and Technology	Workers' University "Joska Sveshtarot" - Strumica	Assessment Criteria	br.02-45/3, 06/02/2012	2012	AE	Completed primary education and 17 years of age and Macedonian citizenship.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	30% theory in classroom, 64.5% practical work in workshop /workplace, 5.5% assessment.		
Изработувач на бели печива	Certificate	Chemistry and Technology	Enterprise for education, catering and services Business Centre for Training - Ohrid	Curriculum	up br.09-225, 30/12/2013	2013	AE	Completed primary education and 18 years of age.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	27% theory in classroom, 68% practical work in workshop /workplace, 5% assessment.	0	
Изработувач на леб и бели печива	Certificate	Chemistry and Technology	Special Seminar DOOEL	Curriculum	up br.09-2, 20/03/2014	2014	AE	Completed primary education and 17 years of age.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	30% theory in classroom, 65% practical work in workshop /workplace, 5% assessment.		
Изработувач на слатки	Certificate	Catering (Food Service Industry) and Tourism	Special Seminar DOOEL	NA	up br.09-1, 27/05/2014	2014	AE	NA	NA	NA		
Молзач на млечни крави	Certificate	Agriculture, Fishing and Veterinary	Secondary Vocational Municipal School "Kiro Burnaz" Kumanovo	Curriculum + Final	br.09-323/4, 17/12/2012	2012	AE	Completed primary education and 15 years of age. Recommended 3-year or 4-year secondary vocational education.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	30% theory in classroom, 60 practical work in workshop /workplace, 10% assessment.		
Одгледувач на млечни крави	Certificate	Agriculture, Fishing and Veterinary	Secondary Vocational Municipal School "Kiro Burnaz" Kumanovo	Curriculum + Final	br.09-324/4, 25/12/2012	2012	AE	Completed primary education and 15 years of age. Recommended 3-year or 4-year secondary vocational education.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	35% theory in classroom, 58% practical work in workshop /workplace, 7% assessment.		
Вински советник	Certificate	Agriculture, Fishing and Veterinary	Shato Kamnik Training Centre Skopje	Curriculum + Final	br.09-287/4, 30/12/2013	2013	AE	At least completed secondary education. To have preknowledge in wine sector or related sectors.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	28% theory in classroom, 66% practical work in workshop /workplace, 6% assessment.		
Пожарникар	Certificate	TBD	Association for Fire Protection Education Pegaz Edu - Bitola	Curriculum + Final	br.09-405/4, 28/03/2013	2013	AE	Completed secondary education. Health requirement according to the Fire Fighting Law.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	27% theory in classroom, 69% practical work in workshop /workplace, 4% assessment.		
Изработувач и монтажнер на градежна столарија	Certificate	Civil Engineering and Geodesy	Workers' University "Joska Sveshtarot" - Strumica	Curriculum + Final	br.02-44/3, 06/02/2012	2012	AE	Completed primary education and 17 years of age.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	30% theory in classroom, 65% practical work in workshop /workplace, 5% assessment.		
Гипсер-монтер	Certificate	Civil Engineering and Geodesy	Enterprise for education, catering and services Business Centre for Training - Ohrid	Curriculum + Final	br.09-344/4, 30/11/2012	2012	AE	Completed secondary education and 17 years of age.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	30% theory in classroom, 66% practical work in workshop /workplace, 4% assessment.	0	Verification in 2015

	Гипсер-монтер	Certificate	Civil Engineering and Geodesy	Secondary Construction and General High School of Skopje "Zdravko Cvetkovski" - Skopje	Curriculum + Final	br.09-486/7, 29/10/2013	2013		AE	Completed primary or secondary education and 17 years of age.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	30% theory in classroom, 66% practical work in workshop /workplace, 4% assessment.		
	Фасадер	Certificate	Civil Engineering and Geodesy	Secondary Construction and General High School of Skopje "Zdravko Cvetkovski" - Skopje	Curriculum + Final	up br. 09-7, 09/04/2014	2014		AE	Completed primary or secondary education and 17 years of age.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	30% theory in classroom, 66% practical work in workshop /workplace, 4% assessment.		
	Фасадер	Certificate	Civil Engineering and Geodesy	Enterprise for education, catering and services Business Centre for Training - Ohrid	Curriculum + Final	br.09-345/4, 30/11/2012	2012		AE	Completed primary or secondary education and 17 years of age.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	30% theory in classroom, 66% practical work in workshop /workplace, 4% assessment.		Verification 6 in 2015
	Градежен работник за реставрација на традиционални куќи	Certificate	Civil Engineering and Geodesy	Secondary Construction and General High School of Skopje "Zdravko Cvetkovski" - Skopje	Curriculum	br.09-237/4, 10/06/2013	2013		AE	Completed primary education and 18 years of age.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	43% theory in classroom, 53% practical work in workshop /workplace, 4% assessment.		
	Сидарство (Сидар)	Certificate	Civil Engineering and Geodesy	Workers' University "Blagoj Strachkovski" -Veles	Curriculum + Final	up br.09-146, 17/12/2013	2013		AE	Completed primary education and 18 years of age.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	25% theory in classroom, 70% practical work in workshop /workplace, 5% assessment.		
	Монтер на гасоводна инсталација со енергетска ефикасност	Certificate	Civil Engineering and Geodesy	Education Centre Algorjym Centre DOOEL Skopje	NA	up br.09-683, 24/02/2014	2014		AE	NA	NA	NA		
	Оуачар	Certificate	TBD	Association for Fire Protection Education Pegaz Edu - Bitola	Curriculum + Final	up br.09-5, 25/03/2014	2014		AE	Completed primary education. Health requirement according to the Fire Fighting Law.	Template is not having dedicated cell for this. Under Programme Description just a general statement: allows vertical permeability within the occupation.	25% theory in classroom, 70% practical work in workshop /workplace, 5% assessment.		
	Патронажна негователка	Certificate	Healthcare and Social Protection	Secondary Medical School of Skopje "d-r Panche Karagjovov" Skopje	Assessment Criteria	br.09-139/4, 04/05/2012	2012		AE	At least completed primary education and on at least 15 years of age. It is recommended to have completed secondary vocational education. Healthy candidate.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	47% theory in classroom, 50% practical work in workshop /workplace, 3% assessment.		
	Болничар во медицинска установа	Certificate	Healthcare and Social Protection	Secondary Medical School of Skopje "d-r Panche Karagjovov" Skopje	Assessment Criteria	br.09-138/4, 04/05/2012	2012		AE	At least completed primary education and on at least 15 years of age. It is recommended to have completed secondary vocational education. Healthy candidate.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	40% theory in classroom, 55% practical work in workshop /workplace, 5% assessment.		
	Масер	Certificate	Healthcare and Social Protection	Bebe Komerc import-export DOOEL Bitola, branch Academy Still, Cosmetics Studio Bitola	Curriculum + Final	br.09-76/10, 04/06/2012	2012		AE	Completed primary education and 16 years of age. Healthy candidate, emotionally stable, self-controlled.	Template is not having dedicated cell for this. Under Programme Description just a general statement: Vertical advancement in programmes on II level of occupations.	26% theory in classroom, 68% practical work in workshop /workplace, 6% assessment.		

	Асистент за грижа на стари лица во домашни услови	Certificate	Healthcare and Social Protection	Association for improving conditions for care and accommodation of elders "Humanost" - Skopje	NA	br.09-218/4, 23/07/2013	2013	AE	NA	NA	NA		
	Електромонтажер и сервисер на машини за композитни материјали	Certificate	Electrical Engineering	Private Scientific Institution for Contemporary Composites and Robotics Prilep	Assessment Criteria	br.09-384/4, 13/11/2012	2012	AE	Completed secondary education.	Not decribed. Template is not having dedicated cell for this.	22% theory in classroom, 74% practical work in workshop /workplace, 4% assessment.		
	Монтажер и сервисер на машини за композитни материјали	Certificate	Mechanical Engineering	Private Scientific Institution for Contemporary Composites and Robotics Prilep	Assessment Criteria	br.09-383/4, 13/11/2012	2012	AE	Completed secondary education.	Not decribed. Template is not having dedicated cell for this.	22% theory in classroom, 72% practical work in workshop /workplace, 6% assessment.		
	Аргон заварувач	Certificate	Mechanical Engineering	Enterprise for education, catering and services Business Centre for Training - Ohrid	NA	br.09-342/4, 10/12/2012	2012	AE	NA	NA	NA	0	
	Монтер и инсталатер на сончеви панели (системи)	Certificate	Mechanical Engineering	Chamber of Craftsmen - Skopje	Curriculum + Final	br.09-64/4, 22/03/2013	2013	AE	Completed secondary vocational education: mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering and geodesy.	Not decribed. Template is not having dedicated cell for this.	36% theory in classroom, 55% practical work in workshop /workplace, 9% assessment.		
	Сервисер на машини за шиене	Certificate	Mechanical Engineering	Poli Proekt Inzenering DOO - Shtip	Curriculum + Final	br.09-284/7, 06/08/2013	2013	AE	Completed secondary vocational education: mechanical engineering, electrical engineering and 3 years of experience in textile factories.	Not decribed. Template is not having dedicated cell for this.	27% theory in classroom, 67% practical work in workshop /workplace, 6% assessment.		
	Водоводија /водоинсталатер	Certificate	Mechanical Engineering	Neting DOOEL Neting School - Tetovo	Curriculum	br.09-357/7, 06/08/2013	2013	AE	At least completed primary education. Basic IT knowledge. Priority have candidates with practical experience.	Not decribed. Template is not having dedicated cell for this.	39% theory in classroom, 58% practical work in workshop /workplace /workplace, 3% assessment.		
	Филгранист	Certificate	TBD	Chamber of Craftsmen - Skopje	Produced Product	br.09-60/4, 22/03/2013	2013	AE	Completed primary education and 15 years of age.	Not decribed. Template is not having dedicated cell for this.	7% theory in classroom, 91% practical work in workshop /workplace, 2% assessment.		
	Изработувач на накит од злато	Certificate	TBD	Chamber of Craftsmen - Skopje	Produced Product	br.09-63/4, 22/03/2013	2013	AE	Completed primary education and 15 years of age.	Not decribed. Template is not having dedicated cell for this.	8% theory in classroom, 90% practical work in workshop /workplace, 2% assessment.		
	Ракувач на вилушкар	Certificate	Traffic, Transportation and Storage	Secondary Municipal Technical School "Gjorgji Naumov" - Bitola	Curriculum + Final	up br.09-508, 30/12/2013	2013	AE	Completed primary education and 17 years of age.	Template is not having dedicated cell for this. Under Programme Description just a general statement: Vertical permeability is allowed.	23% theory in classroom, 71% practical work in workshop /workplace, 6% assessment.		
	Ракувач со автодигалка	Certificate	Traffic, Transportation and Storage	Secondary Municipal Technical School "Gjorgji Naumov" - Bitola	NA	up br.09-6, 08/04/2014	2014	AE	NA	NA	23% theory in classroom, 71% practical work in workshop /workplace, 6% assessment.		
	Безбедно управување со трактори и тракторски машини	Certificate	Traffic, Transportation and Storage	Secondary Vocational Municipal School "Kiro Bumaz" Kumanovo	NA	br.10-7/8, 01/03/2012	2012	AE	NA	NA	NA		
	Столар - изработувач и монтажер на плочест мебел	Certificate	Forestry and Wood Processing	Institute for Community Development - Tetovo	Produced Product	br.09-320/10, 15/07/2013	2013	AE	Completed primary education and 15 years of age. Recommended 3-year or 4-year secondary vocational education.	Not decribed. Template is not having dedicated cell for this.	30% theory in classroom, 65% practical work in workshop /workplace, 5% assessment.		

	Шивач – основно ниво	Certificate	Textile, Leather and Similar Products	Enterprise for Education, Management, Consulting Services Training Centre C.E.S. - Skopje	Curriculum + Final	br.09-594, 27/12/2013	2013	AE	Completed primary education and 15 years of age. Recommended 3-year or 4-year secondary vocational education.	Template is not having dedicated cell for this. Under Programme Description just a general statement: Vertical permeability is allowed on higher level - courses for textile worker.	30% theory in classroom, 60% practical work in workshop /workplace, 10% assessment.		
	Продавач (комерцијалист)	Certificate	Economics, Law and Trade	Education Centre Aloritam Centre DOOEL Skopje	Curriculum + Final	br.09-647/1, 30/12/2013	2013	AE	Completed primary education.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	30% theory in classroom, 62.5% practical work in workshop /workplace, 7.5% assessment.		
	Професионален обучувач за возрасни	Certificate	Other	First Private University FON Skopje	Curriculum	br.09-234/4, 31/05/2013	2013	AE	Minimum of 2 years of experience in the area in which s/he will be training. Minimum of 2 years of experience as adult trainer.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	30% theory in classroom, 62.5% practical work in workshop /workplace, 7.5% assessment.		
	Професионален обучувач на обучувачи на возрасни	Certificate	Other	Modus Centre Skopje	Curriculum	br.09-555/7, 10/12/2013	2013	AE	Minimum of 2 years of experience in the area in which s/he will be training. Minimum of 2 years of experience as adult trainer.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	30% theory in classroom, 62.5% practical work in workshop /workplace, 7.5% assessment.		
	Професионален обучувач на обучувачи на возрасни	Certificate	Other	Education Centre Aloritam Centre DOOEL Skopje	NA	br.09-565/7, 10/12/2013	2013	AE	NA	NA	NA		
	Дом мајстор	Certificate	TBD	Chamber of Craftsmen - Skopje	Curriculum	up br. 09-4, 09/06/2014	2014	AE	Completed secondary vocational education: mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering and wood-processing.	Not decreed. Template is not having dedicated cell for this.	26% theory in classroom, 69% practical work in workshop /workplace, 5% assessment.		
	Службеник во книговодство	Certificate		СЕПУГС Арсени Јовков- Скопје		up br.09-9 30/07/2014	2014	AE	Покрај основните критериуми за учество во програмата за службеник во книговодство кандидатот треба да: изрази подготвеност за целосно соведување на програмата, има позитивен пристап за стекнување дополнителни знаења, бидеј исполнителен во изработката на вежбите, има одговорност во исполнувањето на задачите, покаже заинтересираност за работа		30% theory in classroom, 60% practical work in workshop/workplace, 10% assessment		
	Монтер на гасоводна инсталација со енергетска ефикасност	Certificate		Македонски центар за наука, истражување и едукација-Сојуз на стопански комори на Македонија		up br.09-33 19/11/2014	2014	AE	Завршено најмалку основно образование и над 16 годишна возраст		20% theory in classroom, 73% practical work in workshop/workplace, 7% assessment		
	Готвач во угостителски објекти	Certificate		Македонски центар за наука, истражување и едукација-Сојуз на стопански комори на Македонија		up br.09-34 01.12.2014	2014	AE	Учесникот треба да има завршено најмалку средно образование		33% theory in classroom, 60% practical work in workplace/workshop, 7% assessment		
	Шивач на облека	Certificate		Хипа ДООЕЛ Скопје-модно студио ЛИА		up.br.09-17 18/11/2014	2014	AE	Завршено минимум основно образование, а повисок степен на образование ќе се смета за предност при упис. Не е потребно да поседуваат предходни знаења, вештини и компетенции од оваа област. Кандидатите треба да бидат постари од 17 години.		20% theory in classroom, 70 % practical work at workplace/workshop, 10% assessment		

	Неговател/ка на стари и немоќни лица	Certificate		Центар за образование и обука „ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА“- Битола		up br.09-29 12/11/2014	2014	AE	Завршено најмалку основно образование и над 16 годишна возраст. Психофизички здрав емоционално способен и стабилен, да има афинитет за оваа работа, да има осет за допир, температура, и наод од брис за работа во установа за грижа на стари и немоќни лица		20,5 % theory in classroom, 70% practical work in workplace/workshop 9,5% assessment		
	Монтер на водоводна и санитарна инсталација	Certificate		Друштво за едукација угостителство и услуги Бизнес Центар за тренинг и обука-Охрид		up br.09-14, 07/10/2014	2014	AE	Завршено минимум основно образование, а повисок степен на образование ќе се смета за предност при упис. Не е потребно да поседуваат предходни знаења, вештини и компетенции од оваа област. Кандидатите треба да бидат постари од 17 години.		30% theory in classroom, 66% practical work in workshop/workplace, 4% assessment		
	Монтер на водоводна и санитарна инсталација	Certificate		Средно Општинско техничко училиште „Горги Наумов“ Битола		up br.09-19, 29.09.2014	2014	AE	Завршено најмалку основно образование и над 16 годишна возраст. И да има афинитет за работа.		20% theory in classroom, 70% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
	Службеник во книговодство	Certificate		ПВПУ, Еуро Колеџ"- Куманово		up br.09-16, 29.09.2014	2014	AE	лицето да има завршено тригодишно или четиригодишно образование, лицето да е постаро од 15 години		30% theory in classroom, 60% practical work in workshop /workplace, 10% assessment.		
	Монтер за сува градба	Certificate		Друштво за едукација угостителство и услуги Бизнес Центар за тренинг и обука-Охрид		up br.09-8, 11.07.2014	2014	AE	Completed at least primary education and 17 years age		30% theory in classroom, 66% practical work in workshop/workplace, 4% assessment		
	Фризер за мажи и жени	Certificate		Друштво за услуги и трговија САЛОН БЕЛЛЕЗЗА ДОО увоз-извоз Струга-Подружница БЕЛЛЕЗЗА 1 Струга		up br. 09-30, 16/12/2014	2014	AE	Завршено најмалку основно образование и над 16 годишна возраст. Психофизички здрав емоционално способен и стабилен, да има афинитет за оваа работа, да има осет за допир, температура, и земен брис за работа во фризерски салон		16% theory in classroom, 75% practical work in workshop/workplace, 9% assessment		
	Фасадер	Certificate		Трговско друштво за вработување на инвалидизирани лица- заштитно друштво за вршење на градежни и занаетски работи ГРАДИТЕЛ ДОО Штип, подружница ФАСАДЕРИ Штип		up br.09-42, 16/12/2014	2014	AE	минимум основно образование и возраст од најмалку 18 години.		27% theory in classroom, 68% practical work in workshop/workplace, 9 % assessment		
	Декоративен маникир/ педикир	Certificate		Друштво за услуги и трговија САЛОН БЕЛЛЕЗЗА ДОО увоз-извоз Струга-Подружница БЕЛЛЕЗЗА 1 Струга		up br.09-36, 15/12/2014	2014	AE	Завршено најмалку основно образование и над 15годишна возраст. Психофизички здрав со добри природни стекнати и развиени: вид, слух, осет, со чувство за естетика и осетливост на напорот потребен за различни работи. Личност со емоционална стабилност, присебност, среденост и самоконтрола .		18 % theory in classroom , 74% practical work in workshop/workplace, 8% assessment		

	Заварувач (Рачно електролачно и пламенско заварување)	Certificate		Здружение Центар за образование и обука на возрасни ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА Битола		up br.09-37, 15/12/2014	2014	AE	Завршено најмалку основно образование и над 16 годишна возраст. Психофизички здрав емоционално способен и стабилен, да има афинитет за оваа работа, да има осет за допир, растојание и способност за работа на висина		20% theory in classroom, 70 % practical work at workplace/workshop, 10% assessment		
	Шминкер	Certificate		Здружение Центар за образование и обука на возрасни ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА Битола		up br.09-22, 15/12/2014	2014	AE	Завршено основно образование и возраст над 15 години. Психофизички здрав со добри природни стекнати и развиени способности, емоционално способен и стабилен, со афинитет за оваа работа, да има осет за допир, да е спретен, и има чувство за естетика и уредност		18% theory in classroom, 74% practical work at workplace/workshop, 8% assessment		
	Службеник во книговодство	Certificate		Македонски центар за наука, истражување и едукација-Сојуз на стопански комори на Македонија		up br.09-35, 11/12/2014	2014	AE	За учество на обуката за Службеник во книговодство кандидатите треба да ја поднесат следната документација: 1. Уверение за државјанство 2. Извод од матична книга на родени 3. Доказ за завршено средно образование		30% theory in classroom, 60% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
	ТИГ заварувач	Certificate		Средно општинско техничко училиште Горги Наумов Битола		up br.09-20, 10/11/2014	2014	AE	Завршено најмалку основно образование и над 16 годишна возраст.		20% theory in classroom, 70% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
	Декоративен маникир/ педикер	Certificate		Здружение Центар за образование и обука на возрасни ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА Битола		up br.09-25, 15/12/2014	2014	AE	Завршено основно образование и над 15 годишна возраст. Психофизички здрав со добри природни стекнати и развиени, вид, слух осет, со чувство за естетика и осетливост на напорот потребен за различни работи Личност со емоционална стабилност, присебност, среденост и самоконтрола.		18% theory in classroom, 74% practical work at workplace/workshop, 8% assessment		
	Келнер	Certificate		Здружение Центар за образование и обука на возрасни ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА Битола		up br.09-23, 12/12/2014	2014	AE	Завршено најмалку основно образование и над 16 годишна возраст. Психофизички здрав емоционално способен и стабилен, да има афинитет за оваа работа, да има осет за допир, температура и да има извршено санитарен преглед.		20% theory in classroom, 70% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
	Фризер за жени и мажи	Certificate		Здружение Центар за образование и обука на возрасни ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА Битола		up br.09-24, 16/12/2014	2014	AE	Завршено најмалку основно образование и над 15 годишна возраст. Психофизички здрав емоционално способен и стабилен, да има афинитет за оваа работа, да има осет за допир, температура и естетика		20% theory in classroom, 75% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
	Готвач во угостителски објекти	Certificate		Здружение Центар за образование и обука на возрасни ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА Битола		up br.09-26, 12/12/2014	2014	AE	Завршено најмалку основно образование и над 16 годишна возраст. Психофизички здрав емоционално способен и стабилен, да има афинитет за оваа работа, да има осет за допир, температура, и наод од брис за работа во кујна		20% theory in classroom, 70% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		

	Службеник во книговодство	Certificate		Друштво за едукација угостителство и услуги Бизнес Центар за тренинг и обука-Охрид		up br.09-31, 22.12.2014	2014	AE	Завршено минимум средно образование а повисок степен на образование ќе се смета за предност. Не е потребно да поседуваат претходни знаења, вештини и компетенции од оваа област. Повисок степен на образование ќе се смета за предност при уписот. Кандидатите треба да бидат постари од 18 години.		45.45% theory in classroom, 45.45%practical work in workplace/workshop, 9.09% assessment		
	Аргон заварувач	Certificate		Општо средно техничко училиште,Наце Бугони"-Куманово		up br.09-28, 17.12.2014	2014	AE	Завршено минимум основно образование, а повисок степен на образование ќе се смета за предност при упис. Не е потребно да поседуваат претходни знаења, вештини и компетенции од оваа област. Кандидатите треба да бидат постари од 17 години.		18% theory in classroom, 80,5% practical work in workplace/workshop, 1,5% assessment		
	Туристичко-агенциски службеник	Certificate		Друштво за едукација угостителство и услуги Бизнес Центар за тренинг и обука-Охрид		up br.09-32, 17.12.2014	2014	AE	Завршено минимум средно образование (гимназиско или средно стручно образование се смета за предност). Предност ќе имаат кандидатите кои познаваат еден или повеќе странски јазици. Кандидатите треба да бидат постари од 17 години.		31.25% theory in classroom, 62.5% practical work in workplace/workshop, 6.25% assessment		
	Козметичар за нега на лице и тело	Certificate		Здружение Центар за образование и обука на возрастни ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА Битола		up br.09-27, 16/12/2014	2014	AE	Завршено основно образование и над 15 годишна возраст. Психофизички здрав со добри природни стекнати и развиени способности, емоционално способен и стабилен, да има афинитет за оваа работа, да има осет за допир, да е спретен, и има чувство за естетика и уредност		20% theory in classroom, 70% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
	Изработувач на лимарски производи и лимени покривни конструкции	Certificate		Здружение Центар за образование и обука на возрастни ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА Битола		up br.09-53/2014, 17/02/2015	2015	AE	Завршено основно образование и над 15 годишна возраст.		20% theory in classroom, 70% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
	Готвач во угостителски објект	Certificate		Ресторан ОРЕОВ ЛАД Сузана Нестор Стојковска ТП с.Сарај		up br.09-59/2014, 27/01/2015	2015	AE	Учесникот да има завршено најмалку основно образование  Возраст над 15 години, и да ги поседува следните особини: - психофички здрав, - да има наод од брис со дозвола за работа во угостителски објект.		20% theory in classroom, 70% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
	Келнер во угостителски објект	Certificate		Ресторан ОРЕОВ ЛАД Сузана Нестор Стојковска ТП с.Сарај		up br.09-58/2014, 27.01.2015	2015	AE	Учесникот да има завршено најмалку основно образование  Возраст над 15 години, и да ги поседува следните особини: - психофички здрав, - да има наод од брис со дозвола за работа во угостителски објект.		20% theory in classroom, 70% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		

	Ракувач со градежна механизација	Certificate		Здружение Центар за образование и обука на возрастни ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА Битола		up br.09-38/2014, 26.01.2015	2015	AE	Учесникот да има завршено најмалку основно образование, а пожелно е да има завршено стручно образование за занимање или четиригодишно стручно или гимназиско образование и над 18 годишна возраст. Психофизички здрав, прецизност во работата; осет за допир, проценка на димензии, рамност, брзина и простор, одговорност. Пожелни особини кои учесникот треба да ги поседува: -добри психомоторни способности		20% theory in classroom, 70% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
	Шивач на конфекциски материјал	Certificate		Друштво за производство и трговија на модна конфекција ОКИТЕКС ДОО извоз-увоз Скопје Подружница ОКИТЕКС ТРЕНИНГ ЦЕНТАР Скопје		up br.09-41/2014, 26/01/2015	2015	AE	Учесникот да има завршено најмалку средно образование. Со возраст над 18 години.		20% theory in classroom, 75% practical work in workplace/workshop, 5% assessment		
	Кројач на конфекциски материјал	Certificate		Друштво за производство и трговија на модна конфекција ОКИТЕКС ДОО извоз-увоз Скопје Подружница ОКИТЕКС ТРЕНИНГ ЦЕНТАР Скопје		up br.09-45/2014, 26.01.2015	2015	AE	Учесникот да има завршено најмалку средно образование. Со возраст над 18 години		20% theory in classroom, 75% practical work in workplace/workshop, 5% assessment		
	Кројач на горни делови на обувки од кожа	Certificate		Друштво за производство на чевли БАРГАЛА АД Штип		up br.09-50/2014, 26.01.2015	2015	AE	Минимум основно образование и возраст од најмалку 18 години.		25% theory in classroom, 66,7% practical work in workplace/workshop, 8,3% assessment		
	Шивач во конфекциска индустрија	Certificate		Друштво за едукација угостителство и услуги Бизнес Центар за тренинг и обука-Охрид		up br.09-52/2014, 16.02.2015	2015	AE	Завршено минимум основно образование. Не е потребно да се поседуваат претходни знаења, вештини и компетенции од оваа област. Кандидатите треба да бидат постари од 17 години.		29.63% theory in classroom, 66,67% practical work in workplace/workshop, 3,7% assessment		
	Монтер на гипскартонски елементи	Certificate		Друштво за производство, трговија и услуги ГРАДБА-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО извоз-извоз Штип Подружница-Образовен и Обучен центар за Гипсер-монтер и монтер за сува градба Штип		up br.09-43/2014, 09.02.2015	2015	AE	Минимум основно образование и возраст од најмалку 18 години, и да ги поседува следните особини: - да е психофички здрав,		17% theory in classroom, 75% practical work in workplace/workshop, 8% assessment		

Стаклопласт ичар-ламирач на армиран полиестер	Certificate		Заштитно трговско друштво за производство, трговија и услуги УНИПЛАСТ БК увоз-извоз ДОО Струга-Подружница Центар за стручно оспособување Унипласт Струга		up br.09-48/2014, 06/02/2015	2015	AE	Основно ниво на образование: основно образование и возраст најмалку од 17 години. Пожелно ниво на образование: тригодишно или четиригодишно образование – хемиска струка Дополнителни барања: дополнителни услови не се потребни		30% theory in classroom, 60% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
Хемиски процесен оператор за гума	Certificate		Друштво за производство и трговија увоз-извоз ТЕХНОГУМА ДОО Скопје Подружница ТЕХНОГУМА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ Скопје		up br.09-57/2014, 05/02/2015	2015	AE	1.Возраст над 15 години, 2.Извод од матична книга на родени, 3.Документ за завршено основно образование.		20% theory in classroom, 75% practical work in workplace/workshop,5% assessment		
Оператор со универзална глодалка	Certificate		Друштво за производство и трговија увоз-извоз ТЕХНОГУМА ДОО Скопје Подружница ТЕХНОГУМА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ Скопје		up br.09-55/2014, 03/02/2015	2015	AE	1.Возраст над 15 години 2.Извод од матична книга на родени 3.Документ за завршено основно образование		20% theory in classroom, 75% practical work in workplace/workshop,5% assessment		
Оператор на универзален струг	Certificate		Друштво за производство и трговија увоз-извоз ТЕХНОГУМА ДОО Скопје Подружница ТЕХНОГУМА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ Скопје		up br.09-56/2014, 03/02/2015	2015	AE	1.Возраст над 15 години 2.Извод од матична книга на родени 3.Документ за завршено основно образование		20% theory in classroom, 76% practical work in workplace/workshop,4% assessment		
Фризер-основно ниво	Certificate		Друштво за производство, трговија и услуги КОНТЕСА-КРМОВИ ДООЕЛ Штип-Подружница Образовен центар за фризерско-косметички услуги КОНТЕСА Штип		up br.09-44/2014, 16/03/2015	2015	AE	Учесникот да има завршено најмалку основно образование. Возраст над 15 години, и да ги поседува следниве особини: - психофизички здрав, - да има наод од брис со дозвола за работа во фризерски салон		30% theory in classroom, 60% practical work in workplace/workshop,10% assessment		
Изработувач на браварски производи и конструкции	Certificate		Средно општинско техничко училиште Горги Наумов Битола		up br.09-49/2014, 12/03/2015	2015	AE	Завршено основно образование и над 15 годишна возраст		20% theory in classroom, 70% practical work in workplace/workshop,10% assessment		

Сидар-фасадер за класична и староградска градба	Certificate		Здружение Центар за образование и обука на возрастни ПОЛИТЕХНИЧКА АКАДЕМИЈА Битола		up br.09-7, 19.02.2015	2015	AE	Завршено најмалку основно образование и над 17 годишна возраст.		19% theory in classroom, 72% practical work in workplace/workshop,9% assessment		
Изработувач на визуелни апликации	Certificate		Друштво за производство и трговија БАТО ЕНД ДИВАЈН ГРАФИКС ЦЕНТАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Подружница- Центар за обука БАТО ЕНД ДИВАЈН Скопје		up br.09-4, 17.02.2015	2015	AE	минимум средно образование и возраст од најмалку 18 години. Изразена желба за развој и создавање на печатени производи со иновативен графички и индустриски дизајн;Флексибилност и подготвеност за работа во тим; Активно познавање на англиски јазик;		20% theory in classroom, 75% practical work in workplace/workshop,5% assessment		
Келнер-гастроном	Certificate		Друштво за производство, трговија и услуги БЕБЕ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола- Подружница АКАДЕМИЈА СТИП Битола		up br.09-2, 17/02/2015	2015	AE	Основно ниво на образование: основно образование и возраст од најмалку 15 години. Пожелно ниво на образование: тригодишно или четиригодишно образование (од било која струка). Дополнителни барања за кандидатите: психофизички здрав, емоционално способен и стабилен.		25 % theory in classroom, 67.5 % practical work in workplace/workshop,7.5 % assessment		
Офсет печатар	Certificate		Друштво за производство и трговија БАТО ЕНД ДИВАЈН ГРАФИКС ЦЕНТАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Подружница- Центар за обука БАТО ЕНД ДИВАЈН Скопје		up br.09-6, 17/02/2015	2015	AE	минимум средно образование и возраст од најмалку 18 години.		20 % theory in classroom, 75 % practical work in workplace/workshop, 5 % assessment		
Ракувач на вилушкар	Certificate		Отворен граѓански универзитет за доживотно учење НЕГОТИНО Неготино		up br.09-9, 07/04/2015	2015	AE	Учесниците треба:- да имаат положено минимум возачки испит за Б категорија,- да имаат завршено основно образование,- да бидат државјани на Р. Македонија,- да не бидат помлади од 18 години		22,22 % theory in classroom, 66,66% practical work in workplace/workshop,11,11 % assessment		
Изработувач на рачно везени производи	Certificate		Друштво за производство, трговија и услуги ХИПА ДООЕЛ Експорт-Импорт Скопје-Подружница Модно студио ЛИА Скопје		up br.09-14, 07/04/2015	2015	AE	Учесникот не мора да има предходни знаења, да има завршено најмалку основно образование, да има наполнето 15 години. Предност ќе биде ако има познавање за шиенење за целосна изработка на носливи, употребливи предмети		10% theory in classroom, 80% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
Столар за мебел	Certificate		Друштво за проектирање, маркетинг и пропаганда ДИВАЈН Зоран ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Подружница- Центар за обука ДИВАЈН Скопје		up br.09-5, 07.04.2015	2015	AE	Минимум основно образование и возраст од најмалку 18 години		25% theory in classroom, 70% practical work in workplace/workshop,5% assessment		

Фризер-основно ниво	Certificate		Друштво за едукација угостителство и услуги Бизнес Центар за тренинг и обука-Охрид		up br.09-10, 27/03/2015	2015	AE	Завршено минимум основно образование. Не е потребно да се поседуваат претходни знаења, вештини и компетенции од оваа област. Кандидатите треба да бидат постари од 15 години.		30% theory in classroom, 60% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
Сидар	Certificate		Трговско друштво за вработување на инвалидизирани лица- заштитно друштво за вршење на градежни и занаетски работи ГРАДИТЕЛ ДОО Штип, подружница ФАСАДЕРИ Штип		up br.09-16, 25/03/2015	2015	AE	Минимум основно образование и наполнети 18 години.		22,7% theory in classroom, 72,7% practical work in workplace/workshop, 4,6% assessment		
Млекопроизводител и одгледувач на молзни овци	Certificate		Друштво за производство и трговија МЛЕКАРА ЗДРАВЈЕ РАДОВО ДОО увоз-извоз с. Радово Босилово Подружница ЦЕНТАР ЗА ОБУКА Скопје		up br.09-15, 25/03/2015	2015	AE	Основно ниво за влез на учесниците во програмата е: -завршено најмалку основно образование и наполнети 18 години.		20% theory in classroom, 70% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
Нега на стари лица	Certificate		Друштво за производство, трговија и услуги БЕБЕ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола- Подружница АКАДЕМИЈА СТИЛ Битола		up br.09-1, 25/03/2015	2015	AE	Завршено основно образование и 15 годишна возраст. Психифизички здрав со добри природни стекнати и развиени, вид, слух, осетливост, емоционално способен и стабилен, да има афинитети за оваа работа, да е спретен и да има чувство за естетика и уредност. Поседување на високо морални етички квалитети.		24% theory in classroom, 71% practical work in workplace/workshop, 5% assessment		
неговател/ка на стари и немојни лица во домашни услови	Certificate		Друштво за производство, проектирање и услуги ПОЛИ ПРОЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Штип		up br.09-17, 22/04/2015	2015	AE	Минимум основно образование и возраст од најмалку 18 години.		47,50% theory in classroom, 50% practical work in workplace/workshop, 2,50% assessment		
Фризер-основен курс	Certificate		Академија за фризери и козметичари ДИАМОНД-БЕАУТИ Тетово		up br.09-11, 22/04/2015	2015	AE	Завршено основно образование и возраст над 15 години, без предходно стекнати знаења за ова занимање. Учесникот да е психофизички здрав со природно стекнати и развиени способности, со афинитети за работа во ова занимање, да има осет за допир и има чувство за естетика и уредност.		30% theory in classroom, 60% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
Ракувач на мостовска дигалка	Certificate		Отворен граѓански универзитет за доживотно учење НЕГОТИНО Неготино		up br.09-8, 07/04/2015	2015	AE	Учесниците треба: - да имаат завршено најмалку основно образование - да бидат државјани на Р. Македонија - да не бидат помлади од 18 години		22,22 % theory in classroom, 66,67% practical work in workplace/workshop, 11,11 % assessment		

Изработувач на рачно плетени производи	Certificate		Хипа ДООЕЛ Скопје-модно студио ЛИА		up br.09-13, 07/04/2015	2015	АЕ	Да има завршено најмалку основно образование, да има наполнето 15 години		10% theory in classroom, 80% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
Рецепционер	Certificate		Друштво за едукација угостителство и услуги Бизнис Центар за тренинг и обука-Охрид		up br.09-3, 07/04/2015	2015	АЕ	Завршено минимум основно образование. Не е потребно да се поседуваат претходни знаења, вештини и компетенции од оваа област. Кандидатите треба да бидат постари од 17 години.		25% theory in classroom, 68,18% practical work in workplace/workshop, 6,82% assessment		
Рачно везење и плетење	Certificate		Занаетчиска комора Скопје		up br.09-39/2014, 07/04/2015	2015	АЕ	Влезот во ова занимање е слободен. Може да учествува секој што има желба и мотивација.		8,3% theory in classroom, 83,4% practical work in workplace/workshop, 8,3% assessment		
Шминкер	Certificate		Друштво за производство, трговија и козметички услуги ДИАМОНД-БЕАУТИ, DIAMOND-BEAUTY ДООЕЛ експорт-импорт Тетово-Подружница Академија за фризерски и козметичари ДИАМОНД БЕАУТИ бр.1 Тетово		up br.09-12, 08/07/2015	2015	АЕ	Завршено основно образование и возраст над 15 години, без предходно стекнати знаења за ова занимање.		20% theory in classroom, 70% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
Автомеханичар за современи системи кај моторните возила	Certificate		Друштво за транспорт, трговија и услуги АУТО-ЦЕМ ДОО експорт-импорт Тетово-Подружница АУТО ЦЕМ ЕДУКАЦИЈА Тетово		up br.09-32, 10/06/2015	2015	АЕ	минимум основно образование и возраст од најмалку 15 години.		21,2% theory in classroom, 69% practical work in workplace/workshop, 9,8% assessment		
Градежен работник-Сидар	Certificate		Приватна образовна установа-Отворени граѓански универзитет за доживотно учење Ванчо Прке Штип		up br.09-31, 10/06/2015	2015	АЕ	Оваа програма е наменета за лица кои имаат завршен најмалку основно образование и да има наполнето 18 (17) години.		25% theory in classroom, 70% practical work in workplace/workshop, 5% assessment		
Сидар	Certificate		Друштво за производство, трговија и услуги СИЛОТЕР ДОО Струмица-Подружница СИЛОТЕР АКАДЕМИЈА с.Водоча Струмица		up br.09-24, 10/06/2015	2015	АЕ	Минимум основно образование и наполнети 18 години.		27% theory in classroom, 68% practical work in workplace/workshop, 5% assessment		
Изработувач и монтажнер на градежна столарија	Certificate		Приватна образовна установа-Отворени граѓански универзитет за доживотно учење Ванчо Прке Штип		up br.09-28, 10/06/2015	2015	АЕ	да имаат завршено основно образование, да бидат државјани на Република Македонија, да не бидат помлади од 17 години		30% theory in classroom, 65% practical work in workplace/workshop, 5% assessment		

	Неговател/ка на стари лица	Certificate		ОСТУ „Наце Бугони“ Куманово		up br.09-18, 10/06/2015	2015	AE	за исполнување на критериумите, кандидатите треба да имаат:  -Завршено минимум основно образование, а повисок степен на образование ќе се смета за предност при улис. -Не е потребно да поседуваат предходни знаења, вештини и компетенции од оваа област. -Кандидатите треба да бидат постари од 17 години.		30% theory in classroom, 60% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
	Службеник во книговодство	Certificate		Друштво за друго образование, менаџмент и консалтинг услуги Тренинг центар Ц.Е.С. Скопје		up br.09-23, 23/06/2015	2015	AE	Основно ниво на образование: средно образование и возраст од најмалку 17 години. Пожелно ниво на образование: тригодишно или четиригодишно образование (од било која струка). Дополнителни барања за кандидатите: дополнителни услови не се бараат.		30% theory in classroom, 60% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
	Декоративен маникир/педикир	Certificate		Друштво за производство, трговија и услуги БОДИ МИМИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола-Подружница 1 Битола		up br.09-22, 10/06/2015	2015	AE	Завршено основно образование и над 15 годишна возраст.		30% theory in classroom, 60% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
	Рецепционер	Certificate		Македонски центар за наука, истражување и едукација-Сојуз на стопански комори на Македонија		up br.09-34, 31/07/2015	2015	AE	1. Да има најмалку средно образование		30% theory in classroom, 65% practical work in workplace/workshop, 5% assessment		
	Декоративен маникир	Certificate		Друштво за производство, трговија и услуги БЕБЕ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола-Подружница Битола		up br.09-35, 04/08/2015	2015	AE	Завршено основно образование и над 15 годишна возраст.		20% theory in classroom, 70% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
	Помошник козметичар	Certificate		Друштво за производство, трговија и услуги БЕБЕ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола-Подружница Битола		up br.09-37, 04/08/2015	2015	AE	Завршено основно образование и над 15 годишна возраст. Психофизички здрав со добри природни стекнати и развиени способности, емоционално способен и стабилен, да има афинитет за оваа работа, да има осет за допир, да е спретен, и има чувство за естетика и уредност		20% theory in classroom, 75% practical work in workplace/workshop, 5% assessment		
	Шминкер	Certificate		Друштво за производство, трговија и услуги БОДИ МИМИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола-Подружница 1 Битола		up br.09-20, 14/08/2015	2015	AE	Завршено основно образование и возраст над 15 години.		20% theory in classroom, 70% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		

	Службеник во туристичка агенција	Certificate	Македонски центар за наука, истражување и едукација-Сојуз на стопански комори на Македонија		up br.09-33, 31/07/2015	2015	AE	1. Да има најмалку средно образование		30% theory in classroom, 65% practical work in workplace/workshop, 5% assessment		
	Шминкер	Certificate	Друштво за производство, трговија и услуги БЕБЕ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола-Подружница Битола		up br.09-36, 04/08/2015	2015	AE	Завршено основно образование и возраст над 15 години.		20% theory in classroom, 70% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
	Масер	Certificate	Друштво за производство, трговија и услуги БОДИ МИМИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола-Подружница 1 Битола		up br.09-19, 04/08/2015	2015	AE	Завршено основно образование и возраст над 15 години.		30% theory in classroom, 60% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
	Готвач во угостителски објекти	Certificate	Приватна образовна установа-Отворени граѓански универзитет за доживотно учење Ванчо Прке Штип		up br.09-27, 21/08/2015	2015	AE	Да достават прилог за завршено образование ( да имаат завршено најмалку основно образование ) , да достават уверение за државјанство ( да бидат државјани на Република Македонија ), да достават извод од матична книга или лична карта (да не бидат помлади од 17 години ) , да достават потврда од агенцијата за вработување дека да се невработени		22% theory in classroom, 68% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
	Масер-терапевт (за лица со оштетен вид)	Certificate	Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид ДИМИТАР ВЛАХОВ Скопје		up br.09-47, 25/08/2015	2015	AE	Основен влез на учесникот е да има завршено најмалку основно образование и возраст над 15 години.		30% theory in classroom, 60% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
	ТИГ заварувач	Certificate	Друштво за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес		up br.09-42, 31/08/2015	2015	AE	минимум основно образование и возраст од најмалку 18 години.		19% theory in classroom, 73% practical work in workplace/workshop, 8% assessment		
	Бравар	Certificate	Друштво за производство, трговија и услуги БРАКО ДОО увоз-извоз Велес		up br.09-43, 31/08/2015	2015	AE	минимум основно образование и возраст од најмалку 18 години.		19% theory in classroom, 73% practical work in workplace/workshop, 8% assessment		
	Изработувач на бели печива	Certificate	Приватна образовна установа-Отворени граѓански универзитет за доживотно учење Ванчо Прке Штип		up br.09-30, 10/09/2015	2015	AE	Да имаат завршено основно образование, да бидат државјани на Република Македонија, да не бидат помлади од 17 години		32,5% theory in classroom, 62% practical work in workplace/workshop, 5,5% assessment		

	Почетен курс за англиски јазик	Certificate		Друштво за продукција, маркетинг, промет и услуги ВИРТУВИО ДООЕЛ Скопје Подружница ЕДУКАЦИЈА НОВА Скопје		up br.09-47/2014, 02/03/2015	2015	AE	Завршено минимум основно образование без познавање на англиски јазик.		40% theory in classroom, 49% practical work in workplace/workshop, 11% assessment		
	Вештини за продажба и посредување во промет со недвижности	Certificate		Стопанска комора-УСЛУЖНА КОМОРА МАКЕДОНИЈА Скопје- Македонски центар за наука, истражување и едукација Скопје		up br.09-40/2014, 06/02/2015	2015	AE	Доказ за завршено средно образование		30% theory in classroom, 65% practical work in workplace/workshop, 5% assessment		
	Почетен курс за компјутери	Certificate		Друштво за продукција, маркетинг, промет и услуги ВИРТУВИО ДООЕЛ Скопје Подружница ЕДУКАЦИЈА НОВА Скопје		up br.09-46/2014, 26/01/2015	2015	AE	Завршено минимум основно образование без познавање на работа со компјутер.		30,5% theory in classroom, 61% practical work in workplace/workshop, 8,5% assessment		
	Вештини за комуникација, преговарање и работа во тим	Certificate		Друштво за едукација и консултации МОДУС -ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје		up br.09-18, 30/02/2014	2014	AE	Наполнети 18 години, завршено средно образование		50% theory in classroom, 40% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
	Стекнување вештини за информатикско комуникациски и технологии	Certificate		Друштво за интелектуални и образовни услуги ВИРТУАЛ-М ДООЕЛ Куманово		up br.09-13, 10/11/2014	2014	AE	За влез во програмата кандидатот треба да има завршено најмалку основно образование		18,5% theory in classroom; 74% first level, 96% second level 96% third level practical work in workplace/workshop; 7,5% first level, 4% second level ; 4% third level assessment		
	Англиски јазик за возрасни	Certificate		Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ПЕГАСУС-ЕЛС ДООЕЛ експорт-импорт Тетово		up br.09-15, 07/10/2014	2014	AE	Тест и интервју за определување на нивото за познавање на англискиот јазик на кандидатите според Заедничката европска референтна рамка за јазици(CEFR). Со тестот се врши проверка на лексичките и граматичките знаења, додека пак со интервјуто, кое го прави квалификуван професор со искуство, се определува точното ниво на познавање на англискиот јазик на кандидатот: A1 ,A2, B1, B2, Ц1, Ц2		32,5% theory in classroom 65% practical work in workplace/workshop, 2,5% assessment		
	Менаџерски вештини за управување со човечки ресурси	Certificate		Друштво за едукација, угостителство и услуги БИЗНИС ЦЕНТАР ЗА ТРЕНИНГ И ОБУКА ДООЕЛ Охрид		up br.09-21, 16/11/2014	2014	AE	Завршено минимум средно образование (гимназиско или средно стручно образование ). Кандидатите треба да бидат постари од 18 години		62,5% theory in classroom, 30% practical work in workplace/workshop, 7,5% assessment		

Англиски јазик	Certificate		Друштво за интелектуални и образовни услуги ВИРТУАЛ-М ДООЕЛ Куманово		up br.09-11, 03/09/2014	2014	AE	Секој учесник потребно е да има завршено основно образование и возраст над 15 години. Учесниците е потребно да се психофизички здрави, емоционално способни и стабилни, да имаат желба за учење на англиски јазик.		77% theory in classroom,20% practical work in workplace/workshop, 3% assessment		
Претприемачки вештини	Certificate		Друштво за интелектуални и образовни услуги ВИРТУАЛ-М ДООЕЛ Куманово		up br.09-12, 26/09/2014	2014	AE	Учесниците да ги исполнуваат условите во поглед на претходното задолжително образование и други лица кои се образуваат, а немаат статус на ученик. Учесниците потребно е да се психофизички здрави, емоционално способни и стабилни, да имаат желба за учење на претприемништвото и претприемачките вештини.		50% theory in classroom,40% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
Ориентација и мобилност-основно ниво	Certificate		Државно училиште за рехабилитација на деца и младици со оштетен вид ДИМИТАР ВЛАХОВ Скопје		up br.09-51, 14/10/2015	2015	AE	Основен влез на учесникот е да има завршено најмалку основно образование и возраст над 15 години.		20% theory in classroom,70% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
Описменување на Брајово писмо	Certificate		Државно училиште за рехабилитација на деца и младици со оштетен вид ДИМИТАР ВЛАХОВ Скопје		up br.09-50, 14/10/2015	2015	AE	Основен влез на учесникот е да има завршено најмалку основно образование и возраст над 15 години. Дополнителен влез: Учесниците да имаат одржани психофизички функции и способности		70% theory in classroom,20% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
Претприемачки и менаџмент вештини	Certificate		Друштво за интелектуални и образовни услуги ВИРТУАЛ-М ДООЕЛ Куманово		up br.09-38, 07/07/2015	2015	AE	Учесниците да ги исполнуваат условите во поглед на претходното задолжително образование и други лица кои се образуваат, а немаат статус на ученик.		60% theory in classroom,30% practical work in workplace/workshop, 10% assessment		
Англиски јазик	Certificate		Друштво за странски јазици и услуги ФЛУЕНТ К.К.Т. ДООЕЛ Скопје		up br.09-25, 23/06/2015	2015	AE	Според закон за образование на возрасните, член 27 „ Учесник во програмите за возрасни може да биде лице кое има навршено 15 години.“ Исто така, учесниците во програмата не треба да имаат статус на ученик.		33% theory in classroom,63,2% practical work in workplace/workshop, 3,8% assessment		
Мајстор по фризерство	Certificate	Personal Services	Chamber of Craftsman - Skopje	Curriculum	NA	NA	5B	NA	Vertical permeability from this qualification is not foreseen.	NA		